

Народна банка на Република Македонија



Месечна информација 5/2012

јуни, 2012 година

Резиме

По намалувањето на основната каматна стапка на НБРМ на почетокот на мај (за 25 базични поени), до крајот на месецот не беа направени дополнителни промени во поставеноста на монетарната политика, врз основа на согледувања за натамошен релативно поволен макроекономски амбиент. Најновите податоци за инфлацијата ги потврдија оценките за еднократното влијание на факторите коишто предизвикаа понагласено нагорно придвижување на цените во април и очекувањата дека овој тренд нема да продолжи. Имено, цените во мај забележаа пад на месечна основа, што придонесе годишната динамика на инфлацијата да забави, а просечната стапка на инфлација се сведе на 2,4%. Значително забави и динамиката на раст на базичната инфлација, којашто во периодот јануари-мај изнесува 1,6%, во просек. Остварените движења засега упатуваат дека инфлацијата ќе се задржи на проектираната патека до крајот на годината и ќе изнесува околу 2%, во просек. Истовремено, и покрај тоа што движењата во надворешнотрговската размена се малку понеповолни од очекувањата, движењата на девизниот пазар се релативно стабилни, а девизните резерви сè уште се одржуваат на соодветно ниво, во согласност со политиката на фиксен девизен курс. **Сепак, во услови на зголемена неизвесност и променливост на глобалниот амбиент, согледаните потенцијални ризици стануваат понагласени, што дополнително ја зголемува потребата од претпазливо водење на монетарната политика и натамошно будно следење на макроекономските остварувања на домашен и на глобален план.**

И покрај очекувањата за послаба прва половина од годината, сепак остварувањата на БДП за првиот квартал од 2012 година се пониски во однос на априлската проекција и покажуваат реален пад на домашната економија од 1,4% на годишна основа. Гледано од аспект на создавањето на БДП, падот произлегува од **индустријата и градежништвото**, коишто забележаа негативна годишна промена од близу 10%. Минимален пад е забележан и во дејноста **сообраќај, складирање и врски**. Остварените движења се условени од влошената странска побарувачка, но и од вонредни фактори, како што беа неповолните временски услови, коишто предизвикаа значително намалување на активноста на овие дејности. Од аспект на расходните компоненти на БДП, падот во целост се објаснува со послабата инвестициска активност, при реален годишен пад на **брuto-инвестициите** од околу 19%. Од друга страна, личната потрошувачка и нето-извозот имаат позитивен придонес кон БДП, при стагнација кај јавната потрошувачка.

Со оглед на ограничениот сет расположливи податоци за вториот квартал, сè уште е рано да се даде прецизна оценка за движењата во овој период и нивното влијание врз проектираната динамика на економската активност до крајот на годината. Годишниот пад на **обемот на индустриското производство** забавува во април, но и натаму е релативно висок (7,2%), што заедно со пониската просечна искористеност на производствените капацитети упатува на понагласени ризици во надолна насока за проектираниот економски раст до крајот на годината. Најголем придонес за забавувањето на годишниот пад на индустриското производство во април има производството на електрична енергија каде што падот забавува поради пониска споредбена основа, при истовремено влошување кај производството на метали, облека и неметални минерални производи (градежни материјали), како и натамошен висок негативен придонес од нафтената индустрија. Од друга страна, трендот на постојан раст на *вредноста на издадените одобренија за градење* од почетокот на годината продолжува и во април (60,1%, при просечен

годишен раст од околу 35% во првиот квартал), што сигнализира значително зголемување на градежната активност во наредниот период, за што покрај високоградбата, ќе придонесат и активностите во нискоградбата. Во април, **извозниот сектор** забележа диверзифициран и висок номинален годишен пад од 21,3%, при истовремен пад на **увозот** од само 4%, што придонесе за влошување на размената. Значително побавната динамика на прилагодување на увозот во однос на извозот произлегува од увозната активност на новите индустриски капацитети во технолошката развојна зона, којашто се одвива со невоедначена динамика. Оттука, во преостанатите месеци се очекува постепено синхронизирање на извозната и увозната динамика на овие капацитети. Од аспект на индикативните категории на **агрегатната побарувачка**, засега расположливи се нецелосни податоци само за првиот месец од кварталот, поради што сè уште е тешко да се оцени динамиката на личната и инвестициската потрошувачка во вториот квартал.

Според последните расположливи податоци за билансот на плаќања, **во првиот квартал на 2012 година беше остварен дефицит на тековната сметка од 99,7 милиони евра, или 1,3% од БДП.** Во однос на истиот период од претходната година, салдото е подобро за 1,4 п.п. од БДП, поради понискиот трговски дефицит и повисоките приливи од приватни трансфери (висок нето-прилив од менувачкото работење). **Кај капитално-финансиската сметка се остварени нето-приливи од 93,7 милиони евра, или 1,2% од БДП,** при нето-приливи врз основа на СДИ од околу 59 милиони евра, или 0,8% од БДП. Високофреквентните податоци од надворешниот сектор покажуваат проширување на негативното салдо во размената на стоки во април, додека износот на нето-приливи на менувачкиот пазар во мај дополнително се зголемува. **Досегашните остварувања во екстерниот сектор главно ја следат проектираната динамика. Бруто девизните резерви сè уште се на соодветното ниво, така што на 31.5.2012 година изнесуваа 2.058 милиони евра (намалување за 11,3 милиони евра во однос на крајот на претходната година).**

Вкупниот депозитен потенцијал на банките во мај 2012 година продолжи да расте со забавена годишна динамика (8%, наспроти 9,3% во претходниот месец). Ваквото движење произлегува од стагнацијата на депозитите на претпријатијата на месечна основа, при истовремено забавен месечен раст и кај депозитите на домаќинствата. **Послаба динамика на раст е забележана и кај вкупните кредити кон приватниот сектор, коишто во мај се повисоки за 8% на годишна основа (8,5% во април),** при забавен раст на кредитите на претпријатијата, односно на кредитите во странска валута. **Согласно со априлската проекција, се очекува дека годишниот раст на вкупните кредити на банките кон приватниот сектор до крајот на 2012 година ќе забави и ќе се сведе приближно до нивото од 7%.**


Намалување на основната каматна стапка во мај...



Извор: НБРМ.

На 3.5.2012 година, НБРМ ја намали максималната каматната стапка на благајничките записи од 4% на 3,75%. Притоа, на аукциите на благајнички записи одржани во мај беше остварена просечна пондерирана каматна стапка од 3,75% (3,96% во април).


...во услови на мал пад на потрошувачките цени на месечна основа...



Извор: ДЗС и НБРМ.

Падот на потрошувачките цени на месечна основа во мај (од 0,3%), по нивното умерено забрзување во април, посочува на делумно исцрпување на еднократниот ефект од растот, што резултираше со месечен пад на цените на променливата компонента од инфлацијата (цените на храната и енергијата). Динамиката на оваа компонента услови и мало забавување на годишната стапка на инфлација во мај, при речиси непроменета базична инфлација.

... и соодветно ниво на девизните резерви.



Извор: НБРМ.

На крајот на мај, девизните резерви изнесуваат 2.057,6 милиони евра и бележат минимално намалување во однос на крајот на претходната година, но и понатаму се одржуваат на соодветното ниво.

Во мај, годишната стапка на инфлација бележи мало забавување на растот...


годишни придонеси кон инфлацијата во п.п.



Извор: ДЗС и НБРМ.

... истовремено и годишната инфлација во евро-зоната забави сведувајќи се на 2,4%.

годишни стапки, во %



Извор: Еуростат. *проценет податок за мај

Цената на нафтата на светските берзи продолжи да се намалува.



Извор: Управа за информации за енергетиката (The Energy Information Administration)
- статистичка агенција на Министерството за енергетика на САД и НБРМ.

Во мај, потрошувачките цени забележаа месечен пад од 0,3%, што главно се должи на сезонскиот пад на цените на храната (свежиот зеленчук и јајцата) и падот на цените на течните горива. Ценовната динамика на овие категории производи придонесе и за забавување на годишната инфлација¹ (од 2,2% во април на 2,0% во мај), при речиси непроменета базична инфлација.


Годишната стапка на инфлација во евро-зоната во мај повторно забави (втор месец по ред). Со тоа, таа се сведе на 2,4%, што претставува најниска измерена инфлација во изминативе 15 месеци, главно заради забавениот раст на цените на храната и енергијата. На месечна основа, цените бележат минимален пад од 0,1%, главно заради пониските цени на горивата за транспорт.

Просечната цена на суровата нафта на светските берзи во мај забележа месечен пад од 8,4% и изнесуваше 110,5 САД-долари за барел. Надолниот тренд продолжи и во првата половина на јуни, при што просечната цена се сведе на 98,2 САД-долари за барел. Притоа, неизвесноста од должничката криза во евро-зоната, забавувањето на економската активност на Кина и бавниот раст на САД беа главните фактори коишто влијаеја врз цената на нафтата. На 18.6.2012 година, РКЕ донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати за 4,65%².

¹ Остварен е пад на цената на свежиот зеленчук и забавен раст на цената на јајцата и течните горива, на годишна основа.


² Намалувањето произлегува од падот на цената на суровата нафта на светските берзи (7,44%) и падот на референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар, при депрецијација на денарот во однос на САД-доларот (од 0,59%).

Во март, реалниот годишен раст на нето-платата излезе од зоната на негативни стапки на раст.




Во март е забележан месечен раст на нето-платата од 2,2%, по падот во првите два месеца од годината. Притоа, нагорното движење на платите е забележано кај сите три сектори³. На годишна основа, посилен номинален раст на платите и забавената годишна стапка на инфлација условија позитивна стапка на реалниот годишен раст на нето-платата (од 1%), прв по 13 месеци на негативни стапки на раст.

Во април, индустриското производство и понатаму бележи годишен пад...



Во април 2012 година, обемот на индустриското производство забележа мал месечен пад од 2,5% (раст од 0,5% без влијанието на сезоната). На годишна основа, падот продолжува, но со забавена динамика (7,2%).

... при најголем негативен годишен придонес на производството на нафтни деривати и на електрична опрема.




Годишен пад е забележан кај две третини од гранките коишто сочинуваат 81,3% од индексот. Најголем придонес за годишниот пад имаат намаленото производство на нафтни деривати⁴ и на електрична опрема, како и намаленото производство на метали, облека, електрична енергија и на неметални производи.

³ Висок месечен и годишен раст беше остварен во дејноста „информации и комуникации“ заради исплата на бонуси и е главниот фактор за нагорното придвижување на платите на месечна и годишна основа.

⁴ Намаленото производство на нафтни деривати се должи на ремонтот на производствените капацитети, којшто започна кон крајот на март 2012 година и се очекува дека ќе трае еден до два месеца.

Мало влошување на очекувањата на раководителите на претпријатијата за производството во следните три месеци.




Извор: ДЗС.

Останатите сектори од економијата, во март, главно бележат позитивни движења...



Извор: ДЗС.

...додека, во првиот квартал на 2012 година, движењата кај останатите сектори се дивергентни...



Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Во април, оценката на раководителите за тековната економска состојба на претпријатијата во преработувачката индустрија е понеповолна во однос на март, а намалена е и искористеноста на капацитетите. Очекувањата за производството во следните три месеци исто така бележат мало влошување, при очекувања за пониски набавни и продажни цени и помал број на вработени.

По минатомесечниот висок годишен пад кај вредноста на извршените градежни работи заради неповолните временски услови, во март е остварено ниво како во претходната година. Нагорно придвижување бележи и трговијата на големо, којашто забележа повисока годишна стапка на раст, а телекомуникациите го задржаа речиси истиот интензитет на солиден годишен раст. Единствено трговијата на мало бележи годишен пад, што веројатно е одраз на посилното забавување на растот кај трговијата на големо во претходниот месец.

Во рамки на првиот квартал, движењата кај останатите сектори упатуваат на мало забавување на динамиката на реален раст на трговијата на големо и телекомуникациите. Мал реален пад бележи трговијата на мало (за првпат по две години), додека вредноста на извршените градежни работи, заради неповолните временски услови во средината на кварталот, бележи значителен пад.

... со индикации за раст на градежната активност во наредниот период.



Извор: ДЗС.


Високиот годишен раст кај вредноста на издадените одобренија за градење продолжи и во април, со мало забавување. За разлика од претходниот месец, годишниот раст се должи пред сè на високоградбата, додека придонесот на нискоградбата е значително помал.

Според расположливите податоци за индикативните категории на агрегатната побарувачка⁵, коишто се нецелосни, сè уште е рано да се оцени движењето на БДП во второто тримесечје на 2012 година.

⁵ Види прилог-табели број 6, 7 и 8.

Во март, повторно е забележано намалување на дефицитот на тековната сметка...


годишни промени,
во милиони евра*



Дефицитот на тековната сметка продолжи да се намалува на годишна основа и во март, но со намален интензитет. Остварениот дефицит во третиот месец изнесува 30,9 милиони евра, што претставува стеснување за 3,4 милиони евра во споредба со истиот период од претходната година.

... што целосно се должи на повисоките приливи кај тековните трансфери...


придоноси во годишната
промена во п.п.*



Повисоките тековни трансфери се основен фактор за стеснувањето на негативното салдо кај тековната сметка, при истовремено проширување на дефицитот во размената на стоки и услуги.

... додека во капитално-финансиската сметка се забележани нето-приливи...


во милиони евра



Кај капитално-финансиската сметка се остварени приливи во износ од 47,3 милиони евра, повисоки од забележаните одливи во тековната сметка.

... коишто во најголем дел се должат на трговските кредити и валутите и депозитите.


во милиони евра



Ваквите движења во капитално-финансиската сметка главно се резултат на остварените приливи кај трговските кредити и валутите и депозитите. Директните инвестиции, на нето-основа имаат мали позитивни остварувања, додека познателни нето-одливи беа остварени единствено врз основа на заеми.


Дефицитот во размената на стоки забележа проширување на годишна основа...

во милиони евра




Во април продолжи проширувањето на трговскиот дефицит на годишна основа (за 41,4 милиони евра).

... што се должи на засилениот пад на извозот...




На годишна основа се остварени негативни стапки на раст и кај извозот и кај увозот. Сепак, во април извозот се прилагоди во надолна насока посилно во однос на промената на увозот (21,3% и 4%, соодветно). Притоа, високиот увоз на новите големи извозници беше главниот фактор за значително побавното намалување на увозот.

...падот на извозот е дисперзиран кај сите извозни категории, со исклучок на тутунот...



Падот на извозната активност на годишна основа се должи на падот забележан кај сите извозни категории, со исклучок на тутунот. Негативниот придонес во растот е најизразен кај железото и челикот, облеката, нафтата и нафтените деривати и хемиските производи.

... додека падот на увозот главно се должи на енергијата и машините и транспортните уреди...



Намалениот увоз на нафта и нафтни деривати, електрични машини, возила и руди во најголем дел придонесе за падот на увозот. Од друга страна, зголемениот увоз на обоени метали делуваше во спротивна насока, ублажувајќи ја негативната стапка на раст.

... при мали промени кај РЕДК...



Во април, малите поместувања кај показателите за ценовната конкурентност на македонската економија на годишна основа укажуваат на подобрување на конкурентноста. Имено, РЕДК мерен според трошоците на живот и натаму депрецира (1%), а РЕДК мерен според индексот на цените на производителите забележа депрецијација за првпат во последните три месеци (од 1%).


... во услови на депрецијација на НЕДК на годишна основа.



Извор:НБРМ.

Индексот на НЕДК забележа блага депрецијација на годишна основа (од 0,3%), што произлегува од депрецијацијата на денарот во однос на руската рубља и американскиот долар. Истовремено, релативните цени пресметани според двата ценовни индекса забележаа пад на годишна основа, во услови на понизок раст на домашните цени во споредба со странските.


Зголемен нето-откуп на менувачкиот пазар во мај...



Извор:НБРМ.

Во мај, динамиката на годишниот раст на нето-откупот на менувачкиот пазар се задржа и дополнително се засили (55,3%). На збирна основа, нето-откупот е повисок за 51,9% во однос на истиот период од претходната година.


... во услови на раст на понудата и пад на побарувачката на девизи.



Извор:НБРМ.

Во текот на мај, понудата на девизи и натаму бележи раст на годишна основа (34%), додека падот на побарувачката забави (18,1%).


Девизните резерви во мај бележат минимално намалување од почетокот на годината...



Извор:НБРМ.

Од почетокот на годината до мај, бруто девизните резерви се одржуваат на стабилно ниво и во однос на крајот на 2011 година бележат мал збиен пад (од 11,3 милиони евра).

... при дивергентни движења кај одделните компоненти.



Извор:НБРМ


Во првите пет месеци од годината, намалувањето на девизните резерви врз основа на трансакциите за сметка на државата и на задолжителната резерва на банките во девизи во голем дел беше неутрализирано од нето-откупот на НБРМ на девизниот пазар и позитивните валутни промени и промените на цената на златото.

Забавување на годишниот раст на примарните пари во мај...




Годишниот раст на примарните пари во мај забави од 6,1% во април на 2,1%, во услови на забавен раст на готовите пари во оптек⁶ и непроменето ниво на вкупните ликвидни средства на банките на годишна основа.

... при пад на месечна основа, во услови кога монетарните инструменти на НБРМ придонесуваа за креирање примарни пари.



По растот во претходниот месец, во мај примарните пари повторно се намалија на месечна основа. Падот во најголем дел се должи на трансакциите на НБРМ со државата коишто придонесоа за повлекување примарни пари. Од друга страна, монетарните инструменти на НБРМ придонесоа за креирање ликвидност и во мај. Определен придонес за повлекувањето примарни пари во мај дадоа и девизните трансакции на НБРМ.

Годишниот раст на депозитите во мај продолжи да забавува...



Вкупните депозити⁷ во мај на годишна основа беа повисоки за 8%, што претставува натамошно забавување на нивниот раст од 9,3% во април (значаен ефект за забавувањето на депозитниот раст во април имаше исплатата на дивиденда од страна на една домашна компанија кон државата и странскиот инвеститор).

⁶ Се однесува на готовите пари во оптек и готовината во благајна на банките.


⁷ Со вклучени депозитни пари. Почнувајќи од јануари 2009 година, депозитите вклучуваат и пресметана камата.

...при што растот сè уште во поголем дел се должи на растот на депозитите во домашна валута...




Од аспект на валутната структура, денарските депозити сè уште имаат најголем придонес за годишниот раст на вкупниот депозитен потенцијал, којшто во мај достигна 98%.

...додека од секторски аспект, новото штедење на годишна основа главно произлегува од секторот „домаќинства“...




Растот на вкупните депозити во најголем дел произлегува од штедењето на домаќинствата, а мал позитивен придонес имаа и депозитите на претпријатијата од приватниот сектор.

...а од рочен аспект, позначаен е придонесот на краткорочните депозити.




Како и во претходниот месец, краткорочните депозити во мај имаат поголем придонес кон растот на вкупните депозити. Сепак, придонесот на долгорочните депозити во мај забележа раст, што е продолжение на движењата од претходните три месеци.

Годишниот раст на најшироката парична маса е со забавена динамика во мај...




Во мај, монетарните агрегати растеа со забавена годишна динамика. Најшироката парична маса M4 во мај беше повисока за 8%, на годишна основа, наспроти 9,3% во април.

... што во најголем дел произлегува од забавената годишна стапка на раст на депозитните пари.




Забавувањето на годишниот раст на M4 во мај во најголем дел произлегува од забавената стапка на годишен раст на депозитните пари, при истовремено забавување на растот на готовите пари во оптек и на вкупните депозити, но со поумерено темпо.

Умерено забавување на годишниот раст на вкупните кредити...



Во мај, вкупните кредити продолжија да се зголемуваат, со послаба динамика, при што на годишна основа тие беа повисоки за 8%, наспроти 8,5% во април.


...од валутен аспект, денарските кредити се со позначаен придонес за растот на вкупните кредити во мај...



Извор: НБРМ.

Од валутен аспект, годишниот раст на вкупните кредити во мај во поголем дел се должи на денарските кредити. Притоа, трендот на зајакнување на придонесот на овие кредити во изминатите шест месеци (од 25,4% во октомври до 52% во април), во мај дополнително зајакна, кога достигна 62,4%.


...од секторски аспект, корпоративните кредити и понатаму имаат позначајна улога во годишниот раст на вкупните кредити...



Извор: НБРМ.

Од аспект на придонесот на двата главни сектора, годишниот раст на вкупните кредити сè уште најмногу се должи на растот на кредитите на претпријатијата.


...од рочен аспект, порастот на вкупните кредити речиси во целост произлегува од растот на долгорочните кредити.



Извор: НБРМ.

Трендот на висок позитивен придонес на долгорочните кредити за вкупниот кредитен раст продолжи и во мај.


Показателот за покриеност на кредитите со депозити е умерено повисок во однос претходниот месец.



Извор: НБРМ.

Во мај, показателот за покриеност на кредитите со депозити умерено се зголеми од 90,8% во април до нивото од 91,3%, што може да се објасни со повисокиот месечен раст на кредитите од една страна, и послабиот месечен раст на депозитите на месечна основа од друга страна.


Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити умерено се намалија во мај.



Извор: НБРМ

Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на пари умерено се намалија, следејќи ја умерената надолна промена на просечната пондерирана каматна стапка на благајничките записи на НБРМ остварена на аукциите во мај. Исклучок од генералниот тренд за месецот е МБКС, којашто порасна, при забележано зголемено тргување во овој месец.


Мало зголемување на вкупните денарски пасивни каматни стапки, при непроменети активни каматни стапки во април...



Извор: НБРМ


Каматните стапки на денарските кредити во текот на април беа непроменети, при мало зголемување на пасивните денарски каматни стапки во споредба со претходниот месец.

...и непроменето ниво на каматните стапки на вкупните девизни кредити и депозити.




Извор: НБРМ

Мал пад на каматната стапка на новопримените денарски депозити...



Извор: НБРМ

...при истовремен благ пад на каматната стапка на новопримените девизни депозити.



Извор: НБРМ

Каматните стапки на вкупните девизни кредити и депозити во април се задржаа на нивото од претходниот месец.

Каматната стапка на новопримените денарски депозити забележа благ пад во однос на претходниот месец, при непроменета каматна стапка на новоодобрените денарски кредити.

Каматната стапка на новопримените девизни депозити благо се намали, во споредба со претходниот месец, при непроменета каматна стапка на новоодобрените девизни кредити.

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ

	V.2012 IV.2012	V.2012 V.2011	I-V.2012 I-V.2011	V.2012 IV.2012	V.2012 V.2011	I-V.2012 I-V.2011
	промена во %			придонес во процентни поени		
Вкупно	-0.3	2.0	2.4	-0.3	2.0	2.4
Исхрана	-0.4	-0.2	0.8	-0.2	-0.1	0.3
Производи од жито	0.0	-1.0	2.5	0.0	-0.1	0.2
Свеж и преработен зеленчук	-4.8	-9.1	-2.8	-0.3	-0.6	-0.2
Свежо и преработено овошје	5.6	-0.8	-4.5	0.2	0.0	-0.1
Свежо и преработено месо	0.5	3.9	3.6	0.0	0.3	0.3
Свежа и преработена риба	1.9	3.8	4.4	0.0	0.0	0.0
Свежо и преработено млеко	-0.1	0.7	1.4	0.0	0.0	0.1
Свежи јајца	-5.4	17.8	9.0	-0.1	0.2	0.1
Маснотии	-0.1	-4.8	-7.1	0.0	-0.1	-0.2
Тутун и пијалаци	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Облека и обувки	0.7	3.9	2.5	0.0	0.3	0.2
Домување	-0.1	5.4	6.3	0.0	0.8	1.0
Стан (станарина, вода, услуги)	-0.1	2.5	2.2	0.0	0.1	0.1
Огрев и осветление	-0.1	7.7	9.3	0.0	0.8	0.9
Греење и услуги	-0.4	7.6	7.6	0.0	0.2	0.2
Електрична енергија и осветлување	0.0	7.7	10.0	0.0	0.5	0.7
Хигиена и здравје	0.7	2.7	2.1	0.1	0.3	0.2
Култура и разонода	-0.2	1.4	0.9	0.0	0.1	0.0
Сообраќајни средства и услуги	-1.6	3.8	3.9	-0.2	0.5	0.5
Течни горива и масла	-3.6	10.9	9.3	-0.2	0.5	0.4
Сообраќајни и птт услуги	-0.7	-2.5	-1.5	0.0	-0.1	-0.1
Ресторани и хотели	0.3	3.3	3.0	0.0	0.2	0.2
Останати услуги неспомнати на друго место	-0.2	-0.7	0.4	0.0	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ

	2008	2009	2010	2011	2010				2011				2012	последни месеци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	фев 12	март 12	апр 12	мај 12
	годишни промени во %																
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	3.9	0.5	1.1	1.8	2.9	4.1	4.7	3.6	3.2	2.5	2.9	1.4	2.2	2.0
Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа	8.3	-0.8	1.6	3.9	0.5	0.8	1.1	1.6	4.1	4.4	4.1	3.9	2.5	3.1	2.5	2.5	2.4
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.1	-0.2	0.1	0.2	0.6	1.0	1.2	1.3	0.9	1.4	1.5	1.4	1.8	1.9
Регулирани цени	9.3	-1.8	11.3	6.9	12.9	11.9	9.9	10.3	7.1	6.9	6.8	7.0	9.4	10.4	8.2	9.3	8.7
Цени на производители на индустриски п-ди	10.2	-7.0	8.7	11.1	7.3	10.5	8.4	8.6	13.6	11.6	10.2	9.1	5.0	5.8	4.3	3.0	3.2
Продуктивност	1.9	-4.2	1.5	2.2	0.6	3.9	3.4	-2.0	1.1	2.9	0.7	3.9	-0.3	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.3	9.8	3.0	1.4	3.3	2.2	2.9	3.6	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	0.9	2.4	-	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	1.4	-2.4	2.8	1.1	1.1	0.7	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-1.9	1.0	-	-

*За 2009 година податокот е корелиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ*

	2011				2012				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	јан.	фев.	мар	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	јан.	фев.	мар
	номинални годишни промени во %								реални годишни промени во %							
Вкупно	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.2	0.9	2.4	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-3.5	-1.9	1.0
Земјоделство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	7.7	7.1	6.8	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	4.2	4.1	5.3
Земјоделство, шумарство и рибарство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	7.7	7.1	6.8	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	4.2	4.1	5.3
Индустрија	2.2	2.9	2.5	0.8	0.7	2.7	-2.2	1.6	-1.8	-1.8	-1.1	-2.3	-1.8	-0.6	-4.9	0.1
Рударство и вадење на камен	7.8	3.6	5.1	-1.2	-6.5	1.0	-15.5	-3.4	3.5	-1.1	1.5	-4.3	-8.8	-2.3	-17.9	-4.7
Преработувачка индустрија	4.4	3.9	3.7	1.9	0.6	1.4	-0.2	0.7	0.3	-0.8	0.1	-1.3	-1.9	-1.9	-3.0	-0.7
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-2.7	1.0	-0.3	0.7	4.4	3.1	5.9	4.4	-6.6	-3.6	-3.8	-2.4	1.8	-0.3	3.0	2.9
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	2.3	4.7	4.0	2.4	1.0	3.5	1.0	-1.5	-1.7	0.0	0.4	-0.8	-1.5	0.1	-1.8	-2.9
Градежништво	3.5	3.0	2.3	1.2	3.0	4.9	-3.0	6.9	-0.6	-1.7	-1.2	-2.0	0.4	1.5	-5.7	5.4
Услуги	3.0	5.1	4.2	2.6	3.3	-0.2	2.7	7.4	-1.0	0.4	0.5	-0.6	0.7	-3.5	-0.2	5.9
Трговија на големо и трговија на мало;поправка на моторни возила и мотоци	-0.6	-1.8	-0.1	-1.0	2.4	2.7	7.3	-2.3	-4.5	-6.2	-3.6	-4.1	-0.1	-0.6	4.3	-3.7
Транспорт и складирање	2.4	2.5	6.9	1.7	0.3	0.5	0.1	0.3	-1.6	-2.1	3.2	-1.5	-2.1	-2.7	-2.7	-1.1
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	0.0	-0.9	1.4	0.4	0.9	2.6	0.9	-0.6	-3.9	-5.4	-2.2	-2.7	-1.6	-0.8	-1.9	-2.0
Информации и комуникации	1.2	23.8	2.2	-3.3	18.9	-2.9	4.8	55.9	-2.8	18.3	-1.4	-6.2	16.0	-6.0	1.9	53.7
Финансиски дејности и дејности на осигурување	11.0	2.4	4.2	4.8	-7.3	-17.3	-0.7	-1.9	6.6	-2.2	0.5	1.5	-9.6	-20.0	-3.5	-3.3
Дејности во врска со недвижен имот	-4.2	-1.4	5.3	3.9	10.3	16.5	8.7	6.5	-8.0	-5.8	1.7	0.7	7.6	12.7	5.7	5.0
Стручни, научни и технички дејности	2.8	6.0	8.7	15.3	18.2	22.6	15.3	16.8	-1.2	1.2	4.9	11.7	15.2	18.6	12.0	15.2
Административни и помошни услужни дејности	-6.6	-5.1	-8.2	-3.7	-4.0	-6.0	-3.6	-2.5	-10.3	-9.4	-11.4	-6.6	-6.4	-9.0	-6.3	-3.9
Јавна управа и одбрана;задолжително социјано осигурување	-0.2	-0.8	0.3	0.2	1.2	1.0	2.0	0.5	-4.1	-5.2	-3.2	-2.9	-1.3	-2.3	-0.8	-0.9
Образование	4.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.5	-1.3	-0.7	0.1	-5.0	-4.1	-3.9	-3.3	-3.7	-4.0	-2.1
Дејности на здравствена и социјална заштита	-1.2	0.6	0.7	1.7	1.9	1.1	1.9	2.7	-5.1	-3.9	-2.8	-1.5	-0.6	-2.2	-0.9	1.3
Уметност, забава и рекреација	6.8	7.2	8.4	9.8	-5.2	-3.0	-5.3	-7.2	2.6	2.4	4.6	6.4	-7.5	-6.1	-8.0	-8.5
Други услужни дејности	19.0	26.5	25.8	5.5	0.2	-2.8	1.5	1.7	14.3	20.8	21.5	2.2	-2.3	-5.9	-1.3	0.3

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

* ДС почнувајќи од јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредливи со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 4

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2011				2012	Најнови податоци				кумулатив 2012
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Кв.1	Јан-12	Фев-12	Март-12	
	годишни промени во %													
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	2.9	3.1	6.3	5.6	0.7	0.7	-1.4	-	-	-	-	-
Индустриско производство	5.1	-8.7	-4.8	3.3	13.8	5.3	1.4	-4.7	-8.4	-8.0	-8.8	-8.5	-7.2	-8.1
Градежништво	25.6	13.7	14.9	34.3	61.8	60.0	17.4	22.5	-19.1	-3.2	-52.9	-0.1	-	-19.1
Трговија	11.8	-7.4	7.3	11.4	6.5	13.5	12.3	12.9	4.7	9.9	3.4	1.7	-	4.7
Телекомуникации	8.9	6.6	18.3	16.8	13.2	16.6	17.4	19.8	17.3	15.9	18.6	17.3	-	17.3

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 5

СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2011				2012		
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	април 2012	
	годишни промени во %									промена, %	придонес, п.п.
Рударство и вадење на камен	9.4	-12.4	-3.8	7.4	7.9	14.6	-5.2	13.4	-10.4	-3.2	-0.1
Производство на прехранбени производи	7.6	-2.3	2.8	0.8	-3.8	0.8	-6.0	11.2	5.2	-4.7	-0.6
Производство на пијалаци	9.9	-0.3	-9.2	-13.3	-17.4	-16.5	-9.7	-12.3	4.6	-2.3	-0.1
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	16.8	1.3	43.1	21.8	-3.2	16.8	86.7	5.0
Производство на облека	-20.0	-11.8	-4.7	19.2	35.2	26.4	11.3	6.4	-19.5	-28.6	-2.3
Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)	57.3	26.8	-34.2	-5.6	8.6	6.4	-15.7	-15.5	-22.2	-11.3	-0.3
Производство на кокс и рафинирани нафтни производи	1.6	-8.9	-6.2	-20.3	43.0	-46.2	-23.0	-37.6	-49.1	-81.2	-3.5
Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	25.2	-13.2	-2.8	8.2	11.0	5.1	5.0	10.8	-1.6	4.7	0.2
Производство на други неметални минерални производи	-3.0	-12.1	-14.2	10.0	13.1	14.5	11.4	-0.1	-22.6	-13.8	-1.1
Производство на метали	-5.3	-43.0	31.8	7.0	34.0	11.1	7.7	-16.1	-3.8	-18.8	-2.6
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	52.0	38.8	-53.5	-12.8	30.8	-11.0	-29.7	-16.3	50.1	86.4	2.9
Производство на електрична опрема	27.8	-24.8	-43.2	2,2 пати	2,9 пати	2,9 пати	2,2 пати	22.9	-47.5	-61.6	-3.5
Производство на останата опрема за транспорт	-18.4	-46.4	44.5	2,0 пати	3,6 пати	79.2	2,2 пати	37.8	-0.8	30.9	0.5
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-3.1	8.7	14.4	-11.1	-3.1	-21.6	-16.7	-4.1	-17.6	-10.3	-1.3

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 6

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

					2010				2011				2012	Најнови податоци			
	2008	2009	2010	2011	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Јан-12	Фев-12	Мар-12	Апр-12
реални годишни промени во %																	
Промет во трговија на мало*	3.1	-2.9	2.2	8.2	0.9	1.5	4.4	1.7	7.4	6.7	9.9	8.4	-4.4	-3.0	-1.7	-7.9	-
Приходи од ДДВ*	1.4	-1.9	5.4	7.9	-0.1	23.1	6.0	-4.2	15.1	-0.5	7.3	10.6	-2.8	-7.8	-3.2	3.2	-8.5
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	7.9	-5.3	10.4	-1.6	2.5	16.5	20.6	2.5	2.0	-3.2	-7.3	2.8	-1.4	-2.8	-9.6	7.6	-1.5
Домашно производство на потрошни добра	5.8	-4.6	-1.8	6.8	-5.8	-7.5	2.5	2.7	8.2	16.4	3.9	0.4	-6.0	-7.5	-2.9	-7.3	-3.2
Кредити на население*	31.8	4.0	2.2	5.1	-0.4	0.8	2.1	2.2	1.4	2.8	4.0	5.1	5.7	4.4	4.6	5.7	4.6
Просечна нето-плата*	1.9	10.7	1.4	-2.4	2.8	1.1	1.1	0.7	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-3.5	-1.9	1.0	-
Приватни нето-трансфери*	-12.5	18.6	20.0	2.2	105.2	30.3	3.1	0.5	-7.6	-12.8	1.4	25.7	30.5	40.3	15.4	36.1	-
Пензии*	8.4	9.5	1.1	0.4	2.5	2.1	0.0	0.0	-0.9	-0.2	0.2	2.5	3.5	4.4	4.0	2.1	2.5

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 7

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

	2008	2009	2010	2011	2010				2011				2012	Најнови податоци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Јан-12	Фев-12	Мар-12	Апр-12
реални годишни промени во %																	
Увоз на средства за работа*	22.3	-6.4	-14.3	5.0	-35.0	-11.7	2.1	-8.8	9.2	14.1	7.6	-8.1	-4.4	-0.6	2.3	-13.3	-12.7
Извршени градежни работи*	16.3	14.9	12.9	29.4	7.1	-8.4	33.5	17.0	55.4	52.8	13.4	18.8	-21.1	-6.4	-54.2	-1.5	-
Домашно производство на капитални производи	-1.0	-23.1	-10.8	41.0	-27.7	-5.9	-12.7	5.1	64.5	44.7	43.0	18.6	-13.9	-8.9	-18.2	-13.6	1.2
Државни капитални инвестиции*	36.7	-32.3	12.4	11.1	24.0	-26.4	73.8	-1.5	19.5	70.8	-16.5	-0.8	2.4	42.1	10.2	-35.8	-32.9
Странски директни инвестиции*	3.9	-22.6	-22.8	182.4	-62.5	-83.4	23.2	380.0	654.9	24.8	57.6	126.4	-76.2	-61.2	-34.2	-87.0	-
Долгорочни кредити на претпријатија*	25.9	8.6	9.1	6.6	4.5	7.8	8.8	9.1	10.3	12.9	11.5	6.6	7.7	6.9	7.4	7.7	6.6
Залихи на готови производи	-5.6	-2.1	-3.3	12.1	-6.8	-18.0	-6.7	-5.8	6.0	19.5	18.2	6.0	-3.9	2.9	-7.7	-6.3	-3.3

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 8

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

	2011				Вкупно 2011	2012		Јан-Апр 2012	годишни стапки на промени во 2012 година (во %)			процент на реализација
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Кв.1	Април		Кв.1	Април	Јан-Апр	
во милиони денари												
ВКУПНИ ПРИХОДИ	31,422	36,042	34,444	35,258	137,166	31,800	13,714	45,514	1.2	-5.7	-1.0	29.0
Даночни приходи и придонеси	27,332	29,519	30,461	31,357	118,669	27,872	10,237	38,109	2.0	-1.7	1.0	29.6
Даночни приходи (ССП)	192	146	151	215	704	210	62	272	9.4	8.8	9.2	60.2
Даноци	18,002	19,411	20,247	20,546	78,206	18,217	6,715	24,932	1.2	-2.4	0.2	29.0
Персонален данок на доход	2,242	2,325	2,288	2,658	9,513	2,298	808	3,106	2.5	-3.5	0.9	28.9
Данок на добивка	920	1,496	731	741	3,888	964	793	1,757	4.8	-2.8	1.2	45.1
ДДВ	9,834	10,140	11,037	11,213	42,224	9,798	3,262	13,060	-0.4	-6.6	-2.0	29.2
Акцизи	3,423	3,687	4,326	4,077	15,513	3,399	1,227	4,626	-0.7	7.3	1.3	26.9
Увозни давачки	809	950	1,027	993	3,779	932	354	1,286	15.2	11.7	14.2	22.2
Други даноци	774	813	838	864	3,289	826	271	1,097	6.7	-1.8	4.5	31.3
Придонеси	9,138	9,962	10,063	10,596	39,759	9,445	3,460	12,905	3.4	-0.6	2.3	30.3
Фонд за ПИОМ	6,188	6,740	6,792	7,170	26,890	6,375	2,340	8,715	3.0	-0.5	2.1	30.8
Агенција за вработување	388	425	434	452	1,699	402	149	551	3.6	0.0	2.6	29.5
Фонд за здравствено осигурување	2,562	2,797	2,837	2,974	11,170	2,668	971	3,639	4.1	-1.0	2.7	29.3
Неданочни приходи	2,922	3,585	3,358	2,979	12,844	2,784	888	3,672	-4.7	-43.6	-18.3	21.4
Капитални приходи	605	2,558	232	392	3,787	746	2,510	3,256	23.3	2.7	6.8	54.8
Странски донации	231	277	254	325	1,087	280	66	346	21.2	-34.0	4.5	8.4
Приходи од наплатени заеми	332	103	139	205	779	118	13	131	-64.5	30.0	-61.7	21.8
ВКУПНИ РАСХОДИ	35,148	40,048	36,103	37,350	148,649	36,328	13,603	49,931	3.4	-4.4	1.1	29.5
Тековни трошоци	31,133	35,164	31,830	32,812	130,939	32,113	12,068	44,181	3.1	0.7	2.5	31.1
Плати и надоместоци	5,755	5,773	5,821	5,798	23,147	5,680	1,877	7,557	-1.3	-2.6	-1.6	33.3
Стоки и услуги	3,497	3,768	3,128	3,565	13,958	3,741	1,670	5,411	7.0	6.2	6.7	31.1
Трансфери	21,523	24,938	21,392	22,510	90,363	22,162	8,340	30,502	3.0	0.7	2.3	31.0
Трансфери (ССП)	173	211	218	195	797	208	61	269	20.2	13.0	18.5	21.3
Социјални трансфери	15,961	17,223	16,665	17,339	67,188	17,013	5,926	22,939	6.6	-3.0	3.9	32.6
Други трансфери	5,389	7,504	4,509	4,976	22,378	4,941	2,353	7,294	-8.3	10.9	-2.9	27.0
Каматни плаќања	358	685	1,489	939	3,471	530	181	711	48.0	-8.1	28.1	19.8
Камати по домашен долг	196	444	224	243	1,107	242	83	325	23.5	-22.4	7.3	40.1
Камати по надворешен долг	162	241	1,265	696	2,364	288	98	386	77.8	8.9	53.2	13.9
Капитални трошоци	4,015	4,884	4,273	4,538	17,710	4,215	1,535	5,750	5.0	-31.4	-8.1	21.3
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-3,726	-4,006	-1,659	-2,092	-11,483	-4,528	111	-4,417	21.5	-65.6	29.8	35.5

Извор: Министерсто во за финансии на Република Македонија.

Табела 9

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА																				
	2008	2009	2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2011	1	2	3	2012
во милиони евра																				
I. Тековна сметка	-862.2	-457.1	-150.4	-92.7	-73.3	-34.3	-41.6	-0.1	-17.7	-7.0	26.5	27.2	25.6	-59.1	45.5	-201.1	-42.8	-26.0	-30.9	-99.7
A. Стоки	-1,762.5	-1,559.6	-1,467.8	-193.3	-142.2	-126.0	-149.1	-102.8	-122.8	-158.9	-132.6	-111.8	-100.0	-177.4	-164.9	-1,681.7	-145.4	-107.9	-141.6	-395.0
- Извоз на стоки, ф.о.б	2,692.6	1,932.6	2,492.8	222.2	238.6	251.6	276.1	285.2	256.1	234.1	278.6	312.3	281.6	265.7	276.7	3,178.9	208.9	233.4	251.2	693.5
- Увоз на стоки, ф.о.б	-4,455.1	-3,492.2	-3,960.7	-415.5	-380.9	-377.6	-425.2	-388.0	-378.9	-392.9	-411.3	-424.1	-381.5	-443.1	-441.5	-4,860.5	-354.3	-341.4	-392.8	-1,088.5
B. Услуги	9.3	16.5	49.4	14.1	-5.8	11.0	4.6	9.7	9.3	12.6	15.6	9.3	7.3	0.3	9.3	97.4	-4.8	-7.6	2.6	-9.8
- Приливи	692.0	617.6	693.8	60.2	49.7	67.5	62.2	66.6	66.3	73.0	76.7	70.4	67.0	63.4	77.0	799.9	56.0	52.3	62.6	171.0
- Одливи	-682.8	-601.1	-644.3	-46.0	-55.5	-56.5	-57.6	-56.8	-57.0	-60.4	-61.1	-61.1	-59.7	-63.1	-67.7	-702.5	-60.8	-59.9	-60.1	-180.8
C. Доход	-94.4	-47.3	-99.1	-9.5	-8.1	-6.6	-9.6	-9.8	-8.4	-10.7	-7.8	-9.2	-9.5	-8.3	-12.2	-109.5	-6.3	-7.8	-11.6	-25.6
- Приливи	185.2	128.0	146.6	15.4	12.8	15.7	14.2	14.0	14.6	13.1	15.5	14.2	14.1	15.4	13.6	172.7	18.3	16.5	14.6	49.4
- Одливи	-279.6	-175.3	-245.7	-24.9	-20.9	-22.3	-23.8	-23.7	-23.0	-23.9	-23.3	-23.3	-23.6	-23.6	-25.8	-282.2	-24.6	-24.3	-26.2	-75.0
G. Тековни трансфери	985.5	1,133.3	1,367.2	95.9	82.7	87.4	112.4	102.7	104.2	149.9	151.2	138.9	127.7	126.4	213.2	1,492.6	113.6	97.4	119.7	330.7
- Приливи	1,032.2	1,181.0	1,414.0	99.3	86.1	91.3	116.1	106.7	108.4	153.8	155.4	142.6	131.7	130.8	218.6	1,540.8	117.6	101.0	124.1	342.7
- Одливи	-47.7	-47.7	-46.9	-3.3	-3.4	-3.9	-3.7	-4.0	-4.3	-3.9	-4.1	-3.7	-4.1	-4.4	-5.3	-48.1	-3.9	-3.7	-4.4	-12.0
II. Капитална и финансиска сметка	886.2	430.0	130.9	96.6	76.5	51.4	51.4	2.9	14.1	-1.0	-29.5	-40.4	-25.4	56.9	-44.9	208.5	40.8	26.3	20.2	87.3
A. Капитална сметка	-12.2	20.2	12.9	7.8	0.9	0.8	1.2	1.4	0.9	3.1	0.5	0.3	0.4	0.9	2.7	20.9	0.1	2.3	0.7	3.0
- Приливи	0.0	25.4	25.5	8.0	1.9	2.0	2.3	2.4	2.5	4.0	2.3	1.5	1.9	2.9	4.3	36.1	1.8	3.1	2.0	6.9
- Одливи	-12.2	-5.3	-12.6	-0.3	-1.0	-1.2	-1.1	-1.0	-1.6	-0.9	-1.8	-1.1	-1.5	-2.0	-1.6	-15.3	-1.8	-0.8	-1.3	-3.9
B. Финансиска сметка	898.4	409.8	118.0	88.8	75.6	50.6	50.2	1.5	13.2	-4.2	-30.0	-40.7	-25.9	56.0	-47.6	187.6	40.7	24.1	19.4	84.2
1. Директни инвестиции	409.4	136.9	157.6	46.6	61.2	93.8	-22.9	-17.5	-22.0	21.6	28.4	-13.4	29.3	74.9	21.8	301.9	28.4	29.3	1.5	59.2
Директни инвестиции во странство	9.5	-8.1	-1.4	-0.3	-0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.9	-0.4	-0.1	-0.1	-1.6	-0.5	0.0	-0.1	-0.6
Директни инвестиции во земјата	399.9	145.0	159.1	46.9	61.4	93.6	-22.9	-17.8	-22.0	21.6	28.4	-12.4	29.6	75.1	21.9	303.5	28.9	29.3	1.6	59.8
2. Портфолио инвестиции	-50.6	104.0	-61.7	0.2	-2.2	-1.2	0.2	0.8	-5.5	-14.8	-2.8	1.0	-6.5	-3.7	-7.5	-42.0	0.2	2.1	0.9	3.1
Средства	-0.5	-37.6	-21.9	-1.3	-3.0	-2.3	-2.7	0.0	-2.6	0.6	0.4	0.0	3.1	0.0	0.2	-7.6	-0.2	-0.9	-1.5	-2.6
Обврски	-50.1	141.7	-39.7	1.6	0.8	1.1	2.9	0.7	-2.9	-15.4	-3.2	1.0	-9.6	-3.7	-7.7	-34.4	0.3	3.0	2.4	5.7
3. Останати инвестиции	464.4	245.8	83.7	60.4	3.1	162.4	59.7	6.4	1.9	-52.1	-48.5	-20.3	-52.8	-30.5	169.4	259.1	-9.0	-6.8	44.2	28.4
3.1. Средства	207.4	-107.0	-159.7	28.3	-8.7	-25.1	-74.3	-60.4	-16.8	-180.2	32.7	99.5	-211.9	-25.6	40.6	-401.9	-72.1	25.0	-32.0	-79.1
3.1.1. Трговски кредити	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2. Заеми	-4.7	-19.1	7.3	-0.5	-1.4	-1.0	-49.2	-57.4	-9.1	-98.3	53.7	73.8	-201.1	-17.1	77.4	-230.2	-83.4	62.8	-49.6	-70.2
3.1.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.7	-57.5	-11.1	-97.8	54.1	73.2	-202.4	-15.8	73.9	-233.1	-83.2	64.8	-45.0	-63.4
3.1.2.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2.3. Банки	-0.3	-16.0	6.9	-0.5	-1.0	-1.0	0.7	0.3	1.9	-0.6	-0.7	0.7	1.5	-0.8	3.5	3.7	-1.2	-1.6	-4.4	-7.2
3.1.2.4. Останати сектори	-4.4	-3.2	0.4	0.0	-0.4	0.1	-0.3	-0.2	0.1	0.1	0.4	-0.1	-0.2	-0.4	0.0	-0.9	1.0	-0.4	0.2	0.4
3.1.3. Валути и депозити	211.3	-88.1	-167.2	28.9	-7.3	-23.8	-25.3	-2.9	-7.7	-82.0	-21.1	25.9	-11.0	-8.6	-36.7	-171.6	11.2	-37.9	17.7	-8.9
3.1.3.1. Монетарна власт	16.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.3. Банки	238.5	-86.0	-78.6	30.9	-3.1	-18.9	-17.8	6.8	2.5	-72.1	-11.0	43.7	8.1	11.8	-17.2	-36.4	29.0	-19.8	39.8	49.0
3.1.3.4. Останати сектори	-43.2	-2.0	-89.2	-2.0	-4.2	-5.0	-7.5	-9.7	-10.2	-10.0	-10.1	-17.7	-19.2	-20.3	-19.5	-135.3	-17.7	-18.1	-22.1	-57.9
3.1.4. Останати средства	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2. Обврски	256.9	352.8	243.4	32.1	11.7	187.5	134.0	66.7	18.7	128.2	81.3	-119.8	159.2	-4.8	128.9	60.1	63.1	-31.8	76.2	107.5
3.2.1. Трговски кредити	-4.4	169.1	64.2	60.9	6.8	-77.5	42.2	-12.0	-2.3	29.0	-1.9	-52.6	-37.9	20.0	32.8	7.5	28.8	5.8	19.8	54.4
3.2.2. Заеми	241.9	60.9	120.3	2.9	8.5	247.6	80.6	66.2	21.6	85.2	-45.5	-79.6	192.7	1.0	81.6	662.7	51.7	-37.5	45.3	59.5
3.2.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	97.3	-53.5	-73.2	202.1	16.0	-74.3	232.5	83.1	-64.2	44.8
3.2.2.2. Држава	36.1	7.0	37.7	2.3	-0.6	231.2	-3.2	7.7	9.4	3.1	3.9	-4.3	-2.8	-11.9	131.6	366.5	0.8	-0.4	1.6	1.9
3.2.2.3. Банки	-17.0	58.9	110.7	0.4	0.7	19.9	29.8	0.5	0.5	0.1	-20.2	0.0	-5.8	-2.6	1.0	214.6	35.6	-24.9	17.2	-0.7
3.2.2.4. Останати сектори	-222.7	4.0	-28.1	0.2	8.4	-3.4	7.4	0.8	0.7	5.0	2.8	-3.7	4.1	-4.1	2.8	17.0	-7.4	-0.7	-0.2	-8.0
3.2.3. Валути и депозити	12.1	26.0	-2.8	-32.7	-5.2	13.7	8.8	9.8	-7.2	10.1	-41.9	9.6	2.3	-32.5	3.3	-61.9	-5.3	0.4	6.7	1.8
3.2.3.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.3. Банки	12.1	26.0	-2.8	-32.7	-5.2	13.7	8.8	9.8	-7.2	10.1	-41.9	9.6	2.3	-32.5	3.3	-61.9	-5.3	0.4	6.7	1.8
3.2.3.4. Останати сектори	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.4. Останати обврски	1.1	7.4	87.9	61.7	2.0	11.7	2.4	2.7	6.7	3.8	8.0	3.7	6.1	11.2	57.0	-12.0	-0.7	-8.7	-8.0	-6.0
4. Бруто официјални резерви / 1	75.3	-76.9	-61.7	-18.4	13.5	-204.5	13.3	11.9	38.8	4.1	-7.0	-7.9	4.1	15.2	-231.4	-331.3	21.2	-0.5	-27.1	-6.5
III. Нето грешки и пропусти	-24.0	27.1	19.5	-3.9	-3.1	-17.1	-9.8	-2.8	3.6	8.1	3.0	13.2	-0.2	2.2	-0.6	-7.4	2.1	-0.4	10.7	12.2

Табела 10

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК

во милиони евра	Вкупно	Производи за храна	Пијалаци и тутун	Сировини освен гориво	Минерални горива, мазива и сл.	Животински и растителни масла	Хемиски производи	Производи класирани по материјали	Машини транспортни уреди	Разни готови производи	Трансакции и непомната стока
ИЗВОЗ											
2008	2,698	210	149	183	211	8	123	1,079	127	606	1
2009	1,937	202	141	123	145	6	123	551	110	535	1
2010	2,535	249	153	196	195	8	288	750	150	542	2
2011	3,198	267	170	207	266	13	538	883	253	599	2
1	222	13	18	16	20	1	42	60	11	41	0
2	240	15	7	15	17	0	54	65	17	48	0
3	252	21	8	18	19	1	48	69	18	50	0
4	278	30	8	18	27	1	47	81	22	45	0
5	286	23	14	19	25	1	47	89	20	49	0
6	260	23	12	18	27	1	39	68	19	52	1
7	239	21	11	20	25	2	27	63	19	52	0
8	279	22	14	16	32	1	44	70	22	58	0
9	313	30	23	19	24	1	53	87	26	50	0
10	286	28	15	17	15	1	50	80	28	50	0
11	266	22	22	16	20	2	34	78	25	48	0
12	277	19	20	15	17	1	52	72	26	56	0
2012											
1	210	11	15	14	18	1	35	53	20	43	0
2	236	13	18	13	16	1	44	61	22	47	0
3	267	22	12	18	16	1	51	69	27	51	0
4	219	23	9	14	16	1	39	63	22	32	0
2007	3,833.6	376.8	27.9	216.0	705.3	33.9	357.2	1,099.2	757.7	258.4	1.3
2008	4,664	424	35	236	956	46	416	1,257	986	308	1
2009	3,637	401	37	145	583	33	408	868	873	282	7
2010	4,137	421	44	219	729	39	500	1,048	831	302	4
2011	5,038	483	49	263	1,034	55	596	1,404	841	310	4
1	429	31	2	19	70	3	84	148	55	16	0
2	394	38	2	16	101	4	53	94	63	21	0
3	389	43	3	21	83	3	42	98	71	24	0
4	442	38	4	21	99	3	47	127	80	24	0
5	404	35	4	21	57	4	49	127	76	30	0
6	394	37	5	21	76	3	48	107	66	30	0
7	409	45	6	21	94	5	46	97	67	26	0
8	428	38	5	24	93	5	49	107	82	25	0
9	438	35	4	23	75	5	47	149	73	28	0
10	397	43	3	21	78	6	43	117	57	29	0
11	456	49	4	30	98	6	44	126	70	28	0
12	457	50	5	26	108	6	43	108	80	30	2
2012											
1	369	35	4	20	106	5	31	100	51	18	0
2	355	35	3	16	113	5	44	58	63	19	0
3	439	50	8	29	102	7	57	100	63	24	0
4	425	44	5	12	57	2	43	167	69	23	2

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ-ГРУПАЦИИ

во милиони евра	Вкупно	1. Развиени земји - вкупно	1.1. Европска унија	1.2. ЕФТА	1.3. Развиени земји	2. Западен Балкан	3. Земји во развој	4. Неразвиени земји	5. Останати
ИЗВОЗ									
2008	2,698	1,680	1,606	12	62	958	57	2	0
2009	1,937	1,132	1,093	14	25	716	64	25	0
2010	2,535	1,604	1,566	16	22	771	157	3	0
2011	3,198	2,043	1,938	23	82	879	260	15	0
1	222	150	142	2	6	51	21	0	0
2	240	167	160	2	6	53	19	0	0
3	252	162	155	2	5	69	20	0	0
4	278	181	172	2	6	79	19	0	0
5	286	181	173	2	5	81	24	0	0
6	260	159	154	2	3	79	21	0	0
7	239	142	134	2	6	72	24	1	0
8	279	169	165	1	3	89	19	3	0
9	313	193	184	2	7	87	29	4	0
10	286	188	179	2	6	76	21	1	0
11	266	172	154	2	16	75	17	3	0
12	277	180	165	2	14	67	26	3	0
2012									
1	210	143	128	1	14	47	19	0	0
2	236	174	160	2	12	46	14	2	0
3	267	184	172	3	9	67	15	1	0
4	219	142	132	1	8	62	13	3	0
УВОЗ									
2008	4,664	2,671	2,250	202	219	516	1,430	48	0
2009	3,637	2,198	1,899	93	205	428	972	39	0
2010	4,137	2,475	2,199	76	199	475	1,145	43	0
2011	5,038	3,066	2,739	128	199	574	1,347	52	0
1	429	292	271	8	13	33	100	4	0
2	394	225	200	13	13	47	119	3	0
3	389	214	186	10	18	44	127	4	0
4	442	250	224	10	16	48	139	5	0
5	404	267	243	9	15	46	85	5	0
6	394	253	229	9	15	50	86	5	0
7	409	237	214	8	15	49	117	6	0
8	428	241	215	10	15	48	135	5	0
9	438	299	269	12	18	52	84	4	0
10	397	253	215	14	24	52	88	4	0
11	456	266	236	11	19	49	137	4	0
12	457	267	237	14	17	56	130	4	0
2012									
1	369	225	201	12	12	35	105	3	0
2	355	191	168	12	12	34	126	4	0
3	439	276	249	12	15	55	104	4	0
4	425	304	275	10	19	47	69	4	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 12

МЕНУВАЧКИ ПАЗАР

	БАНКИ			МЕНУВАЧНИЦИ			ВКУПНО		
	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп
	<i>во милиони евра</i>								
2004	286.3	149.2	137.1	494.6	266.3	228.3	780.9	415.5	365.4
2005	340.3	108.6	231.7	541.1	235.6	305.5	881.4	344.2	537.2
2006	429.7	126.5	303.2	555.8	208.0	347.8	985.5	334.5	651.0
2007	470.7	191.5	279.2	609.1	200.8	408.3	1,079.9	392.4	687.5
2008	544.6	317.4	227.2	585.0	209.3	375.7	1,129.6	526.6	602.9
2009	476.2	282.0	194.3	766.6	197.1	569.5	1,242.8	479.1	763.8
2010	480.3	175.1	305.2	815.9	148.5	667.5	1,296.3	323.6	972.7
2011	464.4	165.6	298.7	924.2	146.8	777.3	1,388.5	312.5	1,076.1
1	29.8	12.0	17.8	47.5	9.7	37.7	77.3	21.7	55.6
2	30.6	12.1	18.5	48.3	12.1	36.2	78.9	24.2	54.7
3	33.4	16.8	16.6	51.2	12.6	38.5	84.6	29.5	55.1
4	34.0	15.4	18.6	63.6	11.6	52.0	97.7	27.0	70.7
5	36.1	15.9	20.2	62.6	12.7	49.9	98.7	28.6	70.1
6	36.6	15.9	20.7	64.1	12.7	51.4	100.6	28.5	72.1
7	42.4	16.0	26.4	108.0	12.6	95.4	150.4	28.6	121.8
8	43.8	14.0	29.9	103.4	12.1	91.3	147.2	26.1	121.2
9	38.2	10.8	27.5	91.3	12.5	78.8	129.6	23.3	106.3
10	36.9	10.6	26.3	82.9	12.6	70.3	119.8	23.2	96.6
11	39.7	11.5	28.2	80.4	12.6	67.8	120.1	24.1	96.0
12	62.8	14.7	48.1	120.8	12.9	107.9	183.6	27.6	156.0
1-5.2012	166.4	44.0	122.3	401.3	58.7	342.6	567.7	102.7	465.0
1	34.0	8.7	25.3	76.3	10.3	65.9	110.2	19.0	91.3
2	30.1	7.7	22.4	61.3	11.1	50.2	91.4	18.9	72.6
3	32.2	9.1	23.1	77.8	13.0	64.8	110.0	22.0	88.0
4	33.4	8.1	25.4	90.2	11.4	78.9	123.7	19.4	104.3
5	36.7	10.6	26.1	95.6	12.9	82.8	132.3	23.4	108.9

Извор: НБРМ.

Табела 13

НЕДК И РЕДК

	НЕДК	РЕДК-ТЖ	Релативни цени - ТЖ	РЕДК - ЦП	Релативни цени - ЦП
	<i>индекси 2006=100</i>				
2004	97.9	106.5	108.8	104.4	106.7
2005	99.8	102.2	102.5	101.2	101.5
2006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2007	99.6	97.2	97.6	96.6	97.0
2008	100.6	98.7	98.1	97.2	96.6
2009	106.6	99.7	93.5	98.5	92.4
2010	106.0	97.0	91.5	99.6	93.9
2011	106.9	96.5	90.3	101.8	95.2
1	106.8	97.4	91.2	101.0	94.6
2	106.5	97.5	91.6	100.8	94.7
3	106.5	97.8	91.8	102.9	96.7
4	106.4	97.4	91.5	102.8	96.5
5	105.9	96.6	91.3	101.5	95.9
6	106.1	96.0	90.4	101.5	95.6
7	106.5	95.5	89.6	100.7	94.6
8	107.5	96.5	89.7	102.9	95.7
9	107.6	95.7	89.0	102.0	94.8
10	107.8	95.6	88.8	101.9	94.6
11	107.7	95.9	89.0	101.5	94.3
12	107.6	96.1	89.3	101.8	94.6
2012					
1	107.5	97.8	91.1	100.8	93.8
2	107.5	98.0	91.1	102.6	95.5
3	107.8	97.5	90.4	103.7	96.2
4	106.2	96.4	90.8	101.7	95.8

Извор: НБРМ.

Табела 14

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

	Просечен курс				Курс на крај на период			
	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR
2004	39.7337	90.4298	49.4105	61.3377	39.7085	86.4983	45.0676	61.3100
2005	39.5871	89.6186	49.2919	61.2958	39.3402	89.2717	51.8589	61.1779
2006	38.8981	89.7611	48.7854	61.1885	38.0696	91.1007	46.4496	61.1741
2007	37.2534	89.4324	44.7184	61.1838	36.8596	83.2901	41.6564	61.2016
2008	38.6300	77.1265	41.8646	61.2654	41.0428	63.0387	43.5610	61.4123
2009	40.5769	68.8041	44.0766	61.2728	41.1165	67.6695	42.6651	61.1732
2010	44.5956	71.7150	46.4574	61.5150	49.3026	71.5008	46.3140	61.5050
2011	49.9881	70.8931	44.2281	61.5289	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
1	48.1809	72.4702	45.9858	61.5116	47.5236	71.4427	44.8614	61.5050
2	47.4083	72.6380	45.0951	61.5075	48.0545	71.9104	44.6919	61.5050
3	47.8229	71.0588	43.9906	61.5183	47.3456	69.9923	43.6595	61.5162
4	47.4222	69.7080	42.6383	61.5200	47.8064	68.9834	41.3947	61.5125
5	49.0049	70.0430	42.8266	61.5297	50.7237	71.0577	43.1713	61.6141
6	50.9005	69.5135	42.8109	61.6103	51.1964	68.4819	42.7175	61.6200
7	52.2133	69.5330	43.1423	61.6168	53.9524	70.4154	43.1998	61.6029
8	55.0191	70.1998	42.9071	61.5086	52.0182	69.5301	42.4562	61.5063
9	51.4977	70.4906	44.5426	61.5027	50.3842	70.6415	45.1737	61.5040
10	50.0403	70.6839	44.9128	61.5042	50.3685	69.9437	43.4357	61.5050
11	49.9897	71.6720	45.3129	61.5025	50.0826	72.0569	46.1243	61.5114
12	50.1034	72.8051	46.6049	61.5134	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
2012								
1	50.7711	73.8973	47.6848	61.5049	51.0584	73.5882	46.9146	61.5050
2	50.9539	73.5147	46.5380	61.5024	51.0373	72.5321	45.7113	61.5000
3	50.9953	73.6944	46.5718	61.5016	51.0627	73.7558	46.0505	61.5050
4	51.1828	74.7904	46.7293	61.5394	51.2153	75.4693	46.5115	61.5301
5	51.3028	76.5755	47.9980	61.6301	51.2749	77.1936	49.5105	61.5812

Извор: НБРМ.

Табела 15

ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ

	Кумулативна промена I-XII.2011	Кумулативна промена I-V.2012	Месечна промена V.2012 /IV.2012
	<i>во милиони денари</i>		
Примарни пари*	3.681	-1.132	-1.511
Депозити на држава	-658	-5.572	-5.578
Девизни трансакции	9.820	3	-1.284
Банки	3.076	2.304	-525
Држава	6.744	-2.302	-759
Благајнички записи	-6.301	3.635	4.224
Репо операции	0	1.445	1.445
Расположив депозит	0	-1.178	-477
Останати ставки	820	536	159

*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела 16

БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)

	Кумулативна промена I - XII.2011	Кумулативна промена I - V.2012	Месечна промена V.2012 /IV.2012	Состојба V.2012
<i>во милиони денари</i>				
Примарни пари*	4.641	-2.163	-1.473	51.482
Нето девизна актива	21.894	-657	-326	121.847
Нето домашна актива	-17.253	-1.506	-1.148	-70.365

* Вклучува готови пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на издвоени ликвидни средства над обврската за задолжителна резерва.

Извор: НБРМ.

Табела 17

МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ

	2010				2011				2012				2010				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	април	мај		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	април	мај	
	<i>период во однос на претходен период, во %</i>												<i>годишни промени, во %</i>											
M0	-4,3	7,9	-3,7	7,2	-3,4	2,4	-4,0	15,3	-9,0	8,5	-2,8		19,8	27,1	9,5	6,6	7,6	2,1	1,8	9,5	3,1	6,1	2,1	
M1	-3,7	4,5	2,4	6,7	-5,8	7,3	-0,9	6,6	-3,2	2,6	-1,8		7,4	10,3	12,2	9,8	7,5	10,4	6,9	6,9	9,8	6,5	2,7	
M4	1,7	4,6	0,7	4,8	0,9	2,0	2,4	4,1	1,0	-0,5	0,3		10,7	14,8	13,4	12,2	11,4	8,6	10,5	9,7	9,8	9,3	8,0	
M4-денарски дел	1,4	6,6	0,5	6,7	0,1	2,7	2,5	8,5	3,0	-0,7	0,4		7,04	15,0	17,6	15,9	14,5	10,3	12,5	14,4	17,7	16,2	14,8	

Табела 18

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 30.04.2012 година	Состојба на 30.05.2012 година	Месечна промена (мај 2012/април 2012)	Годишна промена април 2012/април 2011)	Годишна промена мај 2012/мај 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во мај 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во мај 2012 година
	<i>во милиони денари</i>		<i>во %</i>			<i>во %</i>	
Вкупни депозити	235,105	235,599	0.2	9.3	8.0	100%	100%
Денарски*	123,696	123,979	0.2	17.5	16.1	57.2	98.3
Девизни	111,409	111,620	0.2	1.5	0.3	42.8	1.7
Депозити на домаќинства	168,280	169,188	0.5	11.2	10.7	183.9	93.6
Денарски*	78,522	79,482	1.2	25.7	26.9	194.3	96.3
Девизни	89,758	89,706	-0.1	1.0	-0.5	-10.4	-2.7
Депозити на претпријатија од приватен сектор	52,064	52,000	-0.1	6.0	3.0	-12.8	8.8
Денарски*	32,795	32,186	-1.9	9.5	3.5	-123.2	6.3
Девизни	19,269	19,814	2.8	0.5	2.2	110.3	2.5

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 19

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012		
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	април	мај
Вкупни депозити	11.4	15.2	14.5	13.7	12.4	9.2	10.5	9.2	9.5	9.3	8.0
Денарски	7.7	15.9	21.0	19.9	17.2	11.8	13.0	14.3	18.6	17.5	16.1
Девизни	14.8	14.6	9.0	8.2	8.1	6.8	8.2	4.3	0.8	1.5	0.3
Краткорочни	6.9	11.1	8.4	7.7	7.6	2.1	6.7	7.8	7.1	7.5	6.6
Долгорочни	47.7	53.2	50.5	43.3	39.1	39.1	35.6	22.5	20.5	21.3	22.2
Претпријатија од приватен сектор	-5.5	7.6	6.8	6.4	11.3	-1.7	4.7	6.1	6.2	6.0	3.0
Домаќинства	19.9	19.6	17.6	17.4	14.0	14.2	14.3	12.0	12.0	11.2	10.7

Извор: НБРМ.

Табела 20

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 30.04.2012 година	Состојба на 30.05.2012 година	Месечна промена (мај 2012/април 2012)	Годишна промена април 2012/април 2011)	Годишна промена мај 2012/мај 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во мај 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во мај 2012 година
	<i>во милиони денари</i>		<i>во %</i>			<i>во %</i>	
Вкупни кредити на банките	213,532	215,033	0.7	8.5	8.0	100%	100%
Денарски*	155,325	157,549	1.4	5.9	6.7	148.2	62.4
Девизни**	58,207	57,484	-1.2	15.9	11.6	-48.2	37.6
Домаќинства	82,691	83,675	1.2	7.0	6.9	65.6	34.2
Денарски	76,017	76,917	1.2	6.3	6.4	59.9	29.0
Девизни	6,674	6,759	1.3	15.6	14.0	5.7	5.2
Претпријатија	130,204	130,709	0.4	9.0	8.3	33.6	63.2
Денарски	78,714	80,031	1.7	4.9	6.5	87.7	30.9
Девизни	51,490	50,678	-1.6	15.9	11.3	-54.1	32.3

* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

** Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Извор: НБРМ.

Табела 21

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2009				2010				2011				2012		
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	април	мај
Вкупни кредити	25.3	14.3	6.4	3.5	2.5	5.8	7.7	7.1	8.0	8.6	8.1	8.5	8.0	8.5	8.0
Денарски	26.1	15.5	8.6	4.1	2.6	3.7	5.5	2.3	3.2	4.8	2.7	5.1	5.6	5.9	6.7
Девизни	22.9	10.4	-0.6	1.4	2.4	13.1	15.8	24.0	24.6	20.9	25.9	18.5	15.2	15.9	11.6
Краткорочни	26.2	13.5	1.2	-2.2	-3.4	-0.2	1.7	-1.0	-1.7	-2.0	-2.5	0.2	-0.4	1.6	0.2
Долгорочни	24.2	11.3	3.9	2.0	1.1	5.8	8.3	10.8	13.8	15.4	14.8	11.1	10.3	9.9	10.1
Претпријатија	23.8	13.1	5.6	3.7	4.0	7.9	10.2	8.4	9.0	9.7	8.6	8.6	8.2	9.0	8.3
Домаќинства	27.6	16.3	7.9	3.5	0.6	2.8	4.3	5.1	6.6	7.0	7.4	8.1	7.4	7.0	6.9

Извор: НБРМ.

Табела 22

НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ

	Состојба V.2012	Месечна промена V.2012/IV.2012	Годишна промена V.2012/V.2011
	<i>во милиони денари</i>		
Девизни средства	32.019	-619	-3.214
Девизни обврски	36.604	-234	-2.352
Нето девизна актива	-4.585	-386	-862

Извор: НБРМ.

Табела 23

КАМАТНИ СТАПКИ

	мај 2012 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)	3.75	-0.21	-0.25
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	1.89	-0.26	-0.23
	април 2012 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Пондерирани активни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	8.1	-0.1	-0.4
Пондерирани пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	3.6	0.0	-0.4

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 24

КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ

Период	МКДОНИА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци	СКИБОР 6 месеци	СКИБОР 9 месеци	СКИБОР 12 месеци
	во %								
I.2011	2.47	2.49	2.75	3.62	4.35	5.32			
II	2.17	2.24	2.63	3.54	4.29	5.27			
III	2.29	2.23	2.51	3.43	4.25	5.15			
IV	2.19	2.28	2.46	3.45	4.25	5.14			
V	2.12	2.12	2.38	3.39	4.24	5.09			
VI	2.09	2.10	2.29	3.27	4.17	5.08			
VII	2.19	2.19	2.23	3.17	4.17	5.03	5.55	6.05	6.60
VIII	2.21	2.22	2.19	3.17	4.15	5.00	5.47	6.00	6.49
IX	2.17	2.19	2.19	3.19	4.16	4.96	5.47	5.98	6.47
X	2.19	2.02	2.18	3.18	4.14	4.95	5.46	5.94	6.44
XI	1.99	1.99	2.18	3.17	4.12	4.91	5.43	5.91	6.37
XII	2.15	2.16	2.19	3.18	4.11	4.83	5.36	5.84	6.27
I.2012	2.12	2.11	2.18	3.18	4.14	4.81	5.34	5.82	6.25
II	2.14	2.14	2.19	3.18	4.14	4.78	5.28	5.79	6.24
III	2.10	2.11	2.19	3.18	4.16	4.76	5.29	5.78	6.26
IV	2.15	2.13	2.18	3.18	4.10	4.71	5.27	5.77	6.21
V	1.89	2.18	2.09	3.07	4.03	4.56	5.19	5.67	6.13

Извор: НБРМ.

Табела 25

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.7	5.6	8.1	2.2
VI	9.7	5.8	8.1	2.3
IX	9.6	6.1	8.1	2.5
XII	9.8	6.5	7.2	3.0
III.2009	9.9	6.6	7.4	3.2
VI	10.1	6.8	7.7	3.3
IX	10.3	7.4	7.6	3.3
XII	10.3	7.5	7.6	3.4
III.2010	9.8	7.5	7.3	3.2
VI	9.6	7.0	7.3	3.1
IX	9.2	6.8	7.4	3.0
XII	9.0	6.7	7.4	3.0
III.2011	8.9	6.0	7.4	2.8
VI	8.8	5.9	7.4	2.8
IX	8.8	5.8	7.4	2.7
XII	8.8	5.6	7.3	2.5
I.2012	8.7	5.5	7.2	2.5
II	8.7	5.3	7.2	2.3
III	8.6	5.2	7.1	2.3
IV	8.6	5.4	7.1	2.3

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 26

КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.1	3.8	8.0	1.4
VI	9.3	4.2	8.1	1.2
IX	9.1	4.5	7.8	1.9
XII	9.1	4.4	6.6	1.5
III.2009	9.7	4.6	7.0	1.9
VI	10.8	4.5	7.8	1.5
IX	10.3	5.2	8.3	1.5
XII	10.1	5.2	7.5	1.6
III.2010	10.0	5.0	7.8	1.5
VI	9.7	4.3	7.8	1.1
IX	9.3	3.8	7.4	1.0
XII	8.6	4.2	7.3	1.3
III.2011	8.1	3.1	6.8	1.0
VI	8.2	3.2	7.4	0.8
IX	8.3	3.2	7.4	0.8
XII	8.2	3.9	6.9	0.9
I.2012	7.8	3.6	6.4	0.8
II	7.9	3.2	6.9	0.8
III	8.0	2.9	6.8	0.8
IV	8.0	2.8	6.8	0.7

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 27

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ

	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на денарски кредити, во %			каматна стапка на денарски депозити, во %		
III.2008	8.6	11.4	10.6	5.6	5.6	5.8
VI	8.7	11.2	10.2	5.8	5.9	6.0
IX	8.8	11.1	10.0	6.1	6.1	6.1
XII	9.0	11.2	10.3	6.6	6.5	5.9
III.2009	9.2	11.2	10.5	6.8	6.2	5.9
VI	9.7	11.0	10.9	7.1	6.4	5.2
IX	9.8	11.1	11.0	7.6	7.0	5.1
XII	9.9	11.1	10.9	7.7	7.2	5.3
III.2010	9.5	10.6	10.9	7.7	7.1	5.7
VI	9.3	10.2	10.9	7.2	6.5	5.6
IX	9.0	9.4	10.6	7.0	6.5	5.6
XII	8.9	9.3	10.6	6.9	6.2	5.7
III.2011	8.7	9.3	10.4	6.0	5.8	6.0
VI	8.6	9.9	10.2	5.8	6.2	5.8
IX	8.5	9.8	10.1	5.8	5.9	6.7
XII	8.6	9.1	9.9	5.7	5.0	6.9
I.2012	8.5	9.0	9.9	5.6	5.0	7.0
II	8.5	9.0	9.8	5.2	5.0	6.9
III	8.5	9.0	9.7	5.2	4.8	7.0
IV	8.4	8.9	9.7	5.3	5.1	6.8

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 28

КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ

	Население		Претпријатија	
	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %
III.2008	11.1	6.1	8.6	4.7
VI	10.9	6.2	8.7	5.2
IX	10.9	6.5	8.7	5.5
XII	11.0	7.0	8.8	5.8
III.2009	10.9	7.5	9.1	5.4
VI	11.1	8.2	9.5	5.0
IX	11.2	8.5	9.6	5.3
XII	11.1	8.7	9.7	5.2
III.2010	10.4	8.4	9.4	5.3
VI	10.4	8.0	9.1	4.6
IX	9.4	7.5	9.0	4.7
XII	9.4	7.3	8.8	4.5
III.2011	9.3	6.5	8.7	4.2
VI	9.2	6.2	8.6	4.5
IX	9.1	6.2	8.6	4.5
XII	9.1	6.0	8.5	4.3
I.2012	9.0	5.9	8.5	4.3
II	9.0	5.6	8.5	4.2
III	9.0	5.6	8.4	4.1
IV	9.0	5.5	8.3	4.7

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ

Табела 29

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

Каматни стапки на тековни сметки			Каматни стапки на кредитни картички
	Кредити	Депозити	Кредити
VI.09	12.3	0.8	15.9
IX	12.2	0.9	15.8
XII	12.7	0.9	15.7
III.10	12.7	0.8	15.6
VI	12.2	0.7	14.4
IX	11.5	0.6	12.5
XII	11.4	0.5	12.2
III.11	10.7	0.5	11.3
VI	10.7	0.4	11.6
IX	10.6	0.3	11.5
XII	10.5	0.3	11.3
I.12	10.5	0.4	11.5
II	10.3	0.3	11.5
III	10.4	0.4	11.5
IV	10.3	0.4	11.5